

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

**Агенција за администрација**  
ул. „Јуриј Гагарин“ бр.15 1000 Скопје  
тел: ++ 389 (0)2 3094-200  
факс: ++ 389 (0)2 3082-937

м-р Мишо Василевски  
Ангела Лозановска Панова

го подготвија следниот

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
(од 1.01.2024 до 31.12.2024)

1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај имателите на информации;

**Мишо Василевски**  
Телефон: +389(0)2 3094-215  
[m.vasilevski@aa.mk](mailto:m.vasilevski@aa.mk)

**Ангела Лозановска Панова**  
Телефон: +389(0)2 3094-208  
[a.lozanovska@aa.mk](mailto:a.lozanovska@aa.mk)

2. Број на примени барања: **35**

3. Број на позитивно одговорени барања: **25**

4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање: **10**

- Едно барање повлечено од подносител
- Три барања препратени на надлежна институција.
- Едно отфрлено барање (барателот по укажување не достави дополнето Барање за пристап до информации од јавен карактер, туку по пат на е-маил кореспонденција бара увид во решение за оглас);
- Едно отфрлено барање (барањето било оценето како непотполно и било укажано на дополнување т.е прецизирање на барањето. По укажувањето барателот го дополнил барањето, но и по дополнувањето не ги исполнувал условите од член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според содржината не може да се прифати како барање за слободен пристап);
- Едно отфрлено барање (барањето било оценето како непотполно и било укажано на дополнување т.е прецизирање на барањето. По укажувањето барателот не го дополнил барањето, но и со тоа не ги исполнувал условите од член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според содржината не може да се прифати како барање за слободен пристап );
- Едно отфрлено барање (барањето било оценето како непотполно и било укажано на дополнување т.е прецизирање на барањето. По укажувањето барателот не го дополнил барањето, но и со тоа не ги исполнувал условите од член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според содржината не може да се прифати како барање за слободен пристап);

- Едно отфрлено барање (барањето било оценето како непотполно и било укажано на дополнување т.е прецизирање на барањето. По укажувањето барателот не го дополнил барањето, но и со тоа не ги исполнувал условите од член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, според содржината не може да се прифати како барање за слободен пристап);
- Едно отфрлено барање (барањето било оценето како непотполно, бараната информација не претставува конкретна информација или документ, која ја создала или со која располага Агенцијата за администрација, му било укажано да го прецизира барањето и во рок од 3 дена не пратил ново или прецизирал барање).

5. Број на неодговорени барања **0**

6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација): **0**

7. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата: **0**

8. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата: **0**

9. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање: **0**

10. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање: **3.**

- Отфрлена како недопуштена; Агенцијата за администрација правилно постапила, а бараната информација не претставува информација од јавен карактер туку е барање од личен интерес, односно барање во надлежност на Министерство за правда.
- Отфрлена како недопуштена; Агенцијата за администрација правилно постапила, а бараната информација не претставува информација од јавен карактер туку е барање од личен интерес
- Отфрлена како недопуштена; Агенцијата за администрација правилно постапила, а бараната информација не претставува информација од јавен карактер туку е барање од личен интерес

**НАПОМЕНА:** Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

Скопје,



(Имател на информации-печат)

м-р Мишо Василевски

Ангела Лозановска Панова